

**SPECIAL
OFFER**



**TRAVEL AGENCY
FERIJAL - KASIKOV**

РАЗЛОГ

ХОТЕЛ KATARINO SPA HOTEL****



KATARINO SPA HOTEL 4 ****	Макс лица во соба	ПАКЕТ ЛЕТО	
		25.06-30.07.2020	
		Пакет 2 ноќи	Пакет 5 ноќи
Двокреветна соба Luks без балкон	2+1	46	44
Двокреветна Deluxe соба со балкон	2+1	55	52
Junior апартамент	2+2/ 3+1	63	60
Едноспален апартамент Deluxe	2+2/ 3+1	73	68
Vip апартамент со балкон	2+1	87	82

Во цената е вклучено:

- ноќевање на база полупансион
- бесплатно користење на внатрешен и надворешен базен, фитнес, сауна, лакониум, финска сауна, Кива сауна, ароматична бања, турска бања, соба релакс, солена соба, леден туш
- детско катче
- интернет
- паркинг

Во цената не е вклучено:

- туристичка такса – 1 евро од ден

НАПОМЕНИ:

- Деца до 6.99 год со двајца возрасни се сместуваат бесплатно
- Деца од 7-13.99 год со двајца возрасни сместени на дополнително легло плаќаат 50% од цената
- Прво дете од 7-13.99 год со двајца возрасни сместено на дополнително легло во апартамент плаќа 50% од цената, второ дете од 7-13.99 год се сместува бесплатно
- Еден возрасен и две деца од 7-13.99 год се наплаќа како за двокреветна соба
- Едно дете до 6.99 год и второ дете од 7-13.99 год со еден возрасен се наплаќа како за еднокреветна соба
- Возрасен сместен на дополнително легло плаќа 70% од цената
- Еднокреветна соба -10% попуст од цената на двокреветната соба

Цените се изразени во евра по лице од ден

Цените се изразени во евра во денарска противвредност 1€ = 62 денари. Плаќањето е исклучиво во денари

Важат општите услови за патување на ТА Ферјал Кашиков и СКТМ

STIP tel: +389 32 394-001 fax:+389 32 384-001
e-mail: info@ferijalkasikov.com.mk

SKOPJE tel: +389 2 31 31 001 fax:+389 2 31 31 002
www.ferijalkasikov.com.mk



РАЗЛОГ

ХОТЕЛ KATARINO SPA HOTEL****



KATARINO SPA HOTEL 4 ****	Макс лица во соба	ПАКЕТ ПРОЛЕТ, ЛЕТО, ЕСЕН	
		20.04-25.06.2020 18.09-17.12.2020	26.06-17.09.2020
		Мин. 3 ноќевања за викенд и 2 ноќевање преку недела	
Двокреветна соба Luks без балкон	2+1	48	52
Двокреветна Deluxe соба со балкон	2+1	58	60
Junior апартман	2+2/ 3+1	67	72
Едноспален апартман Deluxe	2+2/ 3+1	77	82
Vip апартман со балкон	2+1	92	99
Во цената е вклучено:			
<ul style="list-style-type: none">• ноќевање на база полупансион• бесплатно користење на внатрешен и надворешен базен, фитнес, сауна, лакониум, финска сауна, Кива сауна, ароматична бања, турска бања, соба релакс, солена соба, леден туш• детско катче• интернет• паркинг			
Во цената не е вклучено:			
<ul style="list-style-type: none">• туристичка такса – 1 евро од ден			
НАПОМЕНИ:			
<ul style="list-style-type: none">• Деца до 6.99 год со двајца возрасни се сместуваат бесплатно• Деца од 7-13.99 год со двајца возрасни сместени на дополнително легло плаќаат 50% од цената• Прво дете од 7-13.99 год со двајца возрасни сместено на дополнително легло во апартман плаќа 50% од цената, второ дете од 7-13.99 год се сместува бесплатно• Еден возрасен и две деца од 7-13.99 год се наплаќа како за двокреветна соба• Едно дете до 6.99 год и второ дете од 7-13.99 год со еден возрасен се наплаќа како за еднокреветна соба• Возрасен сместен на дополнително легло плаќа 70% од цената• Еднокреветна соба -10% попуст од цената на двокреветната соба			

Цените се изразени во евра по лице од ден

Цените се изразени во евра во денарска противвредност 1€ = 62 денари. Плаќањето е исклучиво во денари

Важат општите услови за патување на ТА Ферижал Кашиков и СКТМ